



Australian Government

COVID-19 VACCINATION

Подготовка за вакцинација против КОВИД-19

Последно ажурирање: 30 јули 2021

Проверете дали вашите лични податоци се точни

Додека го чекате вашиот термин за вакцинација, има нешта што можете да ги направите уште сега, за да бидете спремни.

Проверете дали вашите лични податоци [се ажурирани во Medicare](#), ако ги исполнувате условите (имајте предвид дека може да добиете вакцина против КОВИД-19 и ако немате право на Medicare). Тоа може да го направите користејќи ја вашата:

- [Medicare интернет сметка](#) преку [myGov](#)
- Апликацијата [Express Plus Medicare](#).
- Со јавување на [Medicare програмата](#).

Ако сте отвориле сметка, вие можете:

- [Да се регистрирате во Medicare](#), ако сè уште не сте регистрирани.
- [Да отворите Medicare](#) интернет сметка, ако сте регистрирани во Medicare, но не сте го поврзале Medicare со myGov.
- [Да добиете индивидуална здравствена идентификација \(Individual Health Identifier - IHI\)](#), ако немате право на Medicare.

Откако ќе бидете вакцинирани, ќе може да добиете изјава за историјата на имунизација (immunisation history statement) за да го докажете вашиот статус на вакцинација. На веб-страницата на Services Australia може да видите [како да ја добиете вашата изјава за историјата на имунизација](#).

Подгответе се за вашиот термин

Снабдувањето со вакцини против КОВИД-19 во Австралија и во светот е ограничено. Тоа значи дека први ќе бидат вакцинирани луѓето кај кои е најголем ризикот од изложеност на КОВИД-19 и/или на вирусот. Другите луѓе ќе бидат вакцинирани со текот на времето. Кој ќе има приоритет за вакцинација може да видите на www.health.gov.au/covid19-vaccines. На веб-страницата <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/> може да проверите дали веќе можете да се пријавите за вакцинација.

Не треба да дојдете на закажаната вакцинација против КОВИД-19 ако:

- не се чувствувате добро - имате треска, кашлица, ви „тече“ носот или имате други симптоми кои може да се поради КОВИД-19
- чекате резултати од тестот на КОВИД-19
- сте имале позитивен тест на КОВИД-19 и сте во изолација
- сега сте во карантин
- сте близок контакт со некој кој има КОВИД-19.

Ако спаѓате во некоја од наведените категории, проверете во вашата служба за имунизација. Можеби ќе треба да го презакажете терминот за вакцинација. Вакцините против КОВИД-19 не се ефикасни за лекување на КОВИД-19.

Ако сте примиле друга вакцина во периодот од 7 дена пред добивањето на терминот за вакцинација против КОВИД-19, речете ѝ на вашата служба за имунизација. Службата може да побара да го презакажете терминот.

Ако немате треска или респираторни симптоми, не треба да се тестираате на КОВИД-19 пред вакцинацијата.

Планирајте однапред примање на две дози

Важно е да примите две дози на вашата вакцина против КОВИД-19. Ако ја примате вакцината Pfizer [Comirnaty] против КОВИД-19, втората доза треба да ја примите најмалку три недели после првата. Ако ја примате вакцината AstraZeneca против КОВИД-19 втората доза треба да ја примите околу 12 недели после првата. Скратувањето на интервалот од 12 недели на не помалку од 4 недели меѓу двете дози може да биде соодветно во извесни околности. Оптимална заштита против КОВИД-19 нема да почне до приближно една недела после втората доза.

Што да очекувате на вашиот термин за вакцинација

На вашиот термин за вакцинација против КОВИД-19 треба да донесете:

- документ за идентификација со фотографија, ако имате
- Medicare карта, ако имате
- работна идентификација (Employee ID), ако вакцината против КОВИД-19 ја добивате поради вашата професија.
- информации за сите ваши медицински состојби, алергии, нарушувања на крварење или нарушен имунолошки систем (т.е. ослабен имунолошки систем)
- информации за сите лекови што ги земате
- информации за секоја претходно примена вакцина против КОВИД-19 (марка на вакцината и датум на вакцинацијата)
- информации за сите реакции што сте ги имале на која и да е вакцина во минатото
- името на вашиот сегашен лекар/лекари од општа пракса (GP) и на сите доктори специјалисти кај кои одите
- маска за лице (ако тоа се бара во вашата држава/територија).

Во текот на вашиот термин, со персоналот на службата за вакцинација ќе може да разговарате за сите прашања што ги имате во врска со вакцинацијата против КОВИД-19.

Кажете ѝ на вашата служба за имунизација ако имате помалку од 60 години, имате медицински состојби или ако земате лекови. Особено не пропуштајте да им речете ако сте имале:

- алергиска реакција на претходната доза на вакцина против КОВИД-19 или на некоја состојка на вакцината
- анафилакса (силна алергиска реакција) на некоја друга вакцина или лек/лекови

- друга сериозна негативна епизода што според стручно мислење се припишува на претходна доза на вакцина против КОВИД-19
- историја на потврдена мастоцитоза со повторена анафилакса за која е потребно лекување
- ви била постане дијагноза на синдром на капиларно течење
- голема венска и/или артериска тромбоза во комбинација со тромбоцитопенија, вклучително дијагностициран синдром на тромботска тромбоцитопенија (TTS), по претходна доза на вакцина против КОВИД-19
- тромбоцитопенија предизвикана од хепарин (НИТ), централна венска синус тромбоза (CVST), згрушување на крвта во абдоминални вени (спланхнички вени) или антифосфолипиден синдром со згрутчување на крвта
- миокардитис и/или перикардитис
- сега имате или неодамна сте имал акутна ревматична треска или ендокардитис
- имате вродено срцево заболување
- имате проширена кардиомиопатија (за лица помлади од 30 години)
- сериозно срцево заболување
- имате пресадено срце
- ако имате нарушување на крварењето или примате антикоагулантна терапија (лек/лекови за разретчување на крвта)
- ако сте трудни (или мислите дека можеби сте трудни) или доите
- ако имате нарушен имунитет (т.е. ослабен имунолошки систем или земате лек/лекови за потиснување на имунитетот)
- ако сте имале КОВИД-19 или сега боледувате од КОВИД-19
- ако сте примиле друга вакцина против КОВИД-19 (и која марка)
- ако сте примиле која и да е вакцина во последните 14 дена

Во некои околности, можеби е подобро за вакцинацијата да разговарате со вашата служба за здравствена заштита пред да закажете термин за вакцинација. Исто така, може да прочитате информации за вакцината што ја добивате:

- [Информации за вакцината Pfizer \(Comirnaty\) против КОВИД-19](#), or
- [Информации за вакцината AstraZeneca против КОВИД-19](#)

Како ќе ја примите вакцината

Вакцината ќе ви биде дадена како инјекција, најчесто во мускулот на надлактицата. Во клиниката за вакцинација - заради набљудување - мора да останете најмалку 15 минути по вакцинацијата. Во зависност од вашата медицинска историја, може да биде побарано во клиниката да почекате 30 минути.

Како се користат информациите што ги давате во текот на вашиот термин

За информации како вашите лични податоци се собираат, складираат и користат, видете на <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>